


**INM NOVOMAK**

**Blum технологии  
за движење**

**blum**<sup>®</sup>

A woman with long brown hair, wearing a dark blue long-sleeved shirt and grey jeans, is standing in a modern kitchen. She is leaning over a dark grey cabinet, pulling out a silver pull-out drawer. Inside the drawer, there are several bottles of oil and other kitchen items. The kitchen has light wood flooring, a brick wall, and a large window overlooking a city. A small stool with a woven seat is visible in the background.

## Повеќе слобода за индивидуална конструкција на мебел

Со четирите технологии за движење на Blum, има уште повеќе за вас: повеќе решенија што прават мебелот уште поудобно да се отвора и затвора. Воедно и поголема слобода на дизајнот за имплементација на атрактивни дизајни со инспиративна функционалност.

blum®

### Секогаш вистински избор

Користена поединечно, секоја од четирите технологии за движење на Blum импресионира со нивните посебни предности. Креативната употреба ви овозможува да ја зголемите употребливоста на вашиот мебел и ви дава предност во конструкцијата на мебелот.



## 4 за повеќе

Блум технологии за движење

### Прилагодување

Адресирајте ги индивидуалните барања на клиентите до последниот детаљ – од поединечни делови на мебел до цели кујни. Секој клиент е различен, а исто така и секое парче мебел.

### Дизајн

Имајте поголема слобода во дизајнирањето за додавање на карактеристични детали со предизвикувачки позиции на рачката и обезбедете дополнителна поддршка за корисникот. За убав и практичен мебел.

### Функционалност

Уверете се дека отворањето и затворањето функционираат совршено за системите за подигнување, вратите и извлекувањата. Доколку функцијата импресионира, мебелот исто така ќе биде импресивен.

### Погодност

Направете го вашиот мебел толку удобен што неговото користење ќе биде ново инспиративно искуство секој ден. На крајот на краиштата висококвалитетниот мебел изгледа добро и се чувствува добро.



Механички

### Меко затворање

Меко затворање и без напор за целиот ваш мебел – без разлика колку е тежок системот за фиоки, за врата или за подигнување.



За системи за подигнување, врати и фиоки.




Механички


### Отворање и меко затворање

Фиоките се отвораат со еден допир, овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до отворот на фронтите. Тие исто така може да се отворат. Се затвора меко и без напор со минимална сила благодарение на интегрираниот BLUMOTION. Може да се затвори со притискатање.



За фиоки.





**SERVO-DRIVE**

by Blum

Електрично

**Отворање и меко  
затворање**

Поддржува отворање на системите за подигнување и фиоки откако ќе се допре фронтот. Последователното движење се одвива самостојно. Меко затворање и без напор со интегриран BLUMOTION. Системот за подигнување дури и автоматски се затвора со притискање на прекинувач.



За системите за подигнување, фиоки, ладилник/замрзнувач и машини за миење садови.

**TIP-ON**

by Blum

Механички

**Отворање**

Мебелот се отвора со еден допир овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до отворот на предните работи. Затворете со притискање, без меко затворање.



За одбрани системи за подигнување, врати и фиоки.

## Кујни со вграден преден дел

### BLUMOTION

За двократни системи за подигнување

Дополнителна ширина: Користете системи за подигнување за да го префрлите распоредот на јазот од основниот до ѕидниот кабинет, со што се повторува познатата леснотија на користење. Механички поддржано, амортизирано затворање.

### TIP-ON BLUMOTION

За фиока

Компатибилен со конвенционални решенија за ракување: Исто така извлекувањата со вдлабнати фронтони може да се отворат ергономски, а сето тоа со едноставно притискање. 100% механички.

### SERVO-DRIVE uno

За фиока со вашата корпа за отпадоци


Сигурно отворање: користете ја кантата за отпадоци како што сакате на пример со колкот или со коленото. Можете да се потпрете на единствената електрична апликација, дури и за високи фронтони.





Производ на **blum**





## Кујни со широки фронтони без рачка

### SERVO-DRIVE

За системи за подигнување

Исполнети барања: Дизајн без рачка, мали празнини, атрактивна естетика и удобно отворање со лесен допир, како и меко затворање со притискање на копче.



### SERVO-DRIVE

За извлекување

Очекувањата се надминати: Широки и тешки, фиоките без рачка со пуристички дизајн – исто така се отвораат лесно благодарение на системот за поддршка на електричното отворање.

## Кујни со дизајнирани рачки

### CLIP top BLUMOTION

За сидниот елемент

Услов за вратите: Рачките додаваат карактеристични дизајнерски моменти – амортизацијата е интегрирана во шарката и може да се деактивира доколку е потребно.

### BLUMOTION

За фиоки

Конзистентно размислување напред: Широките извлекувања секогаш се затвораат тивко и без напор – дури и се затвораат со сила – благодарение на интегрираниот механички систем за амортизација.





## Кујни со јасен дизајн

### SERVO-DRIVE flex

За ладилници и замрзнувачи

Интелигентна интеграција:  
Ладилникот исчезнува зад фронтот без рачка, беспрекорно се вклопува со дизајнот на кујната и исто така е лесен за употреба.

### TIP-ON

За складирање

Лесно ракување: Јасен стил, дизајн без рачка и голема врата која бара само мек допир за да се отвори. Затворањето бара само притискање.

### SERVO-DRIVE

За фиоки

Ергономски награден: Отворете и затворете широки, тешки фиоки со леснотија, благодарение на системот за електрична поддршка што го оптимизира индивидуалниот дизајн.



## Кујни со рачки

### TIP-ON

За подигнување

Ефикасно решение: Низок висечки елемент без рачка со лесни системи за подигнување што се отвораат со еден допир. Со механичка поддршка. Затворањето бара само притискање.

### SERVO-DRIVE uno

За фиоката со корпата за отпадоци

Зголемена удобност: Сакате да ја отворите кантата за отпадоци, но немате слободни раце? Со еднократна електрична апликација, дури и допир од колкот или коленото ќе биде доволен, без оглед на тоа колку е висок фронтот.

### BLUMOTION

За фиоки

Проширена функционалност: Затворете ги силно оптоварените фиоки со сила без да слушнете ништо. Благодарение на механичката амортизација.



Производ на **blum**



## Технологии за движење

### TIP-ON

За високи елементи

Поголемо размислување: Висока или широка, преклопена или вметната апликација – Со механички систем за поддршка на отворање, има поголема слобода на дизајнот за врати без рачка.

### CLIP top BLUMOTION

За огледални врати

Оптimalно навлажнување: Шарки за тивко, помалку напор, но сигурно затворање на стаклените и елементи со огледало. Системот за меко затворање е интегриран.

### TIP-ON BLUMOTION

За фиоки

Целосна поддршка: 100% механичка леснотија за користење за силно оптоварени фиоки во бањата – дури и при висока влажност



## TIP-ON BLUMOTION

За фиоки

Потребен е мир: Отворете ја фиоката со лесен допир и затворете ја тивко, дури и со употреба на сила. За 100% механичка леснотија на користење

Производ на **blum**

### TIP-ON

За подигнување

Корисни карактеристики:  
Системот за поддршка за механичко отворање овозможува практично отворање на системите за подигнување без рачка, со едноставно притискање. За затворање, притиснете го копчето за затворање.

### SERVO-DRIVE

За подигнување

Оставете впечаток: Големите системи за подигнување се лесни за употреба благодарение на системот за електрична поддршка. Хармоничното движење додава друга димензија на дизајнот.

## Преглед на технологии за движење



За системи за подигнување,  
врати и фиоки.



За систем на подигнување,  
фиоки, ладилник/замрзнувач и  
машини за миење садови.

Механички

**Меко затворање**

Електрични

**Отворање и меко  
затворање**



Вграден во механизмот за  
подигнување или шарка



Вграден во шарката или како  
дополнителен дел



Интегриран во фиоката

**Отворено**



Поддржува отворање на  
системите за подигнување  
и фиоки откако ќе се допре  
фронтот. Ова последователно  
го активира автоматското  
движење

**Затворање**



BLUMOTION ви овозможува  
меко затворање и без напор  
на целиот ваш мебел – без  
разлика колку е тежок  
системот за фиоки, за врати  
или за подигање.

**Затворено**



Меко затворање и без напор  
со интегриран BLUMOTION.  
Системите за подигнување  
дури и автоматски се  
затвораат со притискање на  
прекинувач.

**Монтажа**

Интегрирана карактеристика  
или дополнителен дел што  
може да се закачи на шарката  
или да се навртува на  
елементот.

**Монтажа**

Може да се инсталира низ  
кујната или да се користи  
како практична индивидуална  
апликација. Сите компоненти  
не бараат одржување и може  
да се инсталираат без алатки.



За извлекување



За избрани системи за подигнување, врати и фиоки

Механички

**Отворање и меко затворање**

Механички

**Отворање**

**Отворено**



Фиоките се отвораат со еден допир, овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до содржината во фиоката. Исто така може и да се отвори.

**Отворено**



Мебелот се отвора со еден допир, овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до содржината на фиоката.

**Затворено**



Се затвора меко и без напор со минимална сила благодарение на интегрираниот BLUMOTION. Може да се затвори и со притискање.

**Затворено**



Притиснете го затворањето без придрушување

**Монтажа**

Сите компоненти може да се инсталираат беа алатки. Потребно е прецизно монтирање, инсталација и прилагодување за совршено долгорочно работење.

**Монтажа**

TIP-ON е интегриран во профилите на кабинетот за извлекување. За системите за подигнување и врати, TIP-ON е достапен како дополнителен дел за дупчење или со плоча за монтирање.

## Компанија Blum

Основана е пред повеќе од 60 години од Јулиус Блум. Blum е семејна компанија која работи на меѓународно ниво. Нејзините стратешки деловни сегменти вклучуваат системи за подигање, за шарки и за извлекување. Сите наши развојни производи се фокусираат на усовршување на движењето.

A large, vertical, red sign with the word "blum" written in white, lowercase letters. The sign is positioned in the foreground, partially obscuring the view of the building behind it. The building has a modern, industrial design with a glass facade and metal railings. The sun is visible in the upper right corner, creating a bright glare on the glass.

blum

Производ на **blum**



### Blum во Австрија и ширум светот

Компанијата има осум погони во Форарлберг во Австрија, како и други локации во САД и Бразил и 32 претставништва. Blum со своите производи повеќе од 120 пазари низ светот. Во Blum се вработени вкупно 8.300 луѓе од кои 6.200 работат во Форарлберг.



### Глобални бенефити за клиентите

„Без разлика дали станува збор за производител, дистрибутер, монтер или корисник на кујната, секој треба лично да ужива во придобивките од производите на Blum“. Тоа е филозофијата на Blum за придобивки на клиентите.



### Иновации

За да ги поддржиме клиентите со иновациски решенија за окови и да обезбедиме долгорочен успех за компанијата, треба постојано да инвестираме во истражување и развој, во погони и капацитети и во обука на вработените. Со повеќе од 2.100 доделени патенти ширум светот, Blum е една од најиновативните компании во Австрија.




### Квалитет

Сеопфатниот концепт на Blum за квалитет не се однесува само на производите. И со услугите и соработката со клиентите и партнерите, компанијата исто така сака да ги исполнува истите барања за квалитет.



### Животна средина

Во Blum веруваме дека одговорното еколошко однесување има долгорочни економски придобивки. Долготрајноста на производите е само еден од многуте важни аспекти. Други важни мерки вклучуваат употреба на еколошките процеси, интелегентна употреба на материјали и внимателно управување со енергијата.



### Динамичен простор

Добрите работни процеси (workflow), оптималното користење на просторот за складирање (space) и движењето со врвен квалитет (motion) се важни карактеристики на практичната кујна. Идеите на Blum за практични кујни се дизајнирани да донесат функција, практичност и ергономија во ентериерот на мебелот.

**INM NOVOMAK**

*Вашите идеи во акција*

Ѓорги Колозов бр. 5  
Скопје,  
Република Македонија

[www.novomak.com](http://www.novomak.com)  
[shop.novomak.com](http://shop.novomak.com)

+389 2 2461-664  
+389 2 2461-089